



# “ЛУДА” ОСТРОВ

Овој остров мештаните го нарекуваат земја на морето и на сонцето, но тој може да се нарече и со многу други имиња, како што е "островот на заливот", бидејќи има 25 поголеми и 150 помали. Антигва, како и сите поголеми карибски острови, се капе во водите на Атлантскиот Океан и на Карибското Море. Бројните плажи имаат најубав ситен песок кои морските бранови илјадници години ги заплискувале и ги бруселе камчињата до најситни делчиња.

Но, тука има и стрмни корални гребени. Во еден од гребените се исклесани мост и кладенец. Брановите си поигруваат со мостот и го лулаат, а кога се движите по него имате чувство дека секој момент ќе се урне. Овој мост е познат како Ѓаволски мост.

На прекрасните плажи капачите уживаат во топлата вода, а температурата на воздухот никогаш не се спушта под 25 степени Целзиусови.

Една од особеностите на Антигва се училиштата, кои ги има во голем

број, со оглед на тоа дека населението е многу младо. Сите ученици имаат чисти и уредни униформи.

Куќите на овој остров даваат јасна слика за тоа како тука се живее. Хотели, вили, хаџиенди и помали дворци, како и селски куќички, има во изобилство и им се наменети на туристите. На поедини делови од островот не е дозволен влез, освен за гостите и вработените. Забраната се однесува за локалното население и за останатите туристи.

Од друга страна, пак, бројните куќи на сиромашното население личат на работнички бараки или објекти за колективно сместување на бегалци. Интересен е одговор зошто е така: всушност, објектите се изградени претежно на туѓо земјиште, па доколку сопствениците или државата го побараат лесно може да се дислоцираат на друго место.

На овој остров флората и фауната се исклучително богати. На еден метар квадратен има повеќе од 100 билки. Во сезоната на дождови Ан-





# НОЌНА ЗАБАВА НА ОТ НА КОНТРАСТИ



тигва изгледа преубаво со бујната вегетација. Доколку се искачите на највисоката точка на островот ќе ги видите преубавите брегови и заливот на сонцето, каде светлосните зраци се распрскуваат по водената површина. Интересно е тоа што тука се стемнува многу рано, околу 18 часот.

Жителите на Антигва најмногу се гордеат се бројните песочни плажи, каде има бројни занимливости за туристите. Бидејќи тие задоволства се исклучително



скапи, препорачливо е да се појде на разгледување на коралните гребени. Тоа ќе биде прекрасно доживување, токму заради мноштвото риби во различни големини и бои. Во ноќните часови е многу живо на плажите. Се танцува, се играат одбојка и

неизбежниот крикет. Исто така, има и локални продавачи на разни дребулии, каде се нудат сувенири како што се, карактеристичните шапки во кои се сместува долгата и густа коса, потоа шамии, маички.

